

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 26

Среда, 23.09. 2020 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
<b>392.</b> Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица .....	2	<b>394.</b> Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица .....	3
<b>393.</b> Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГПЗ.3, ГПЗ.4 и ГПЗ.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица .....	2	<b>395.</b> Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГПЗ.3, ГПЗ.4 и ГПЗ.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица .....	4

**392.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.- Општина Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица, со површина од 9611,36м<sup>2</sup>, кој граничи:

- од северната страна со пат на КП691, КО Попчево;
- од источната страна со КП676, КП677, КП678 и КП684, КО Попчево;
- од западната страна со КП684, КО Попчево;
- од јужната страна со КП684, КО Попчево.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната анкета ќе трае од 28.09.2020 година до 09.10.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

**Член 4**

УП за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

**Член 5**

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-5497/2  
22.09.2020 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

**393.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица, со површина од 5738м<sup>2</sup>, кој граничи:

- од северната страна со ул.,бр.103”;
- од источната страна со КП7422/1 и КП7448”;
- од западната страна со ул.,бр.205”;
- од јужната страна со КП7450/1 и КП7450/2.

### Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

### Член 3

Јавната анкета ќе трае од 28.09.2020 година до 02.10.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

### Член 4

АУП за промена на граници помеѓу ГПЗ.3, ГПЗ.4 и ГПЗ.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

### Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-5498/2  
22.09.2020 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

### 394.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Решение

**за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со класа на намена Г4-стоваришта, на КП бр.722 КО Попчево вон гр.-Општина Струмица во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот,
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 28.09.2020 година до 09.10.2020 година, а јавната презентација на ден 30.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-5497/3  
22.09.2020 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

395.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГПЗ.3, ГПЗ.4 и ГПЗ.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГПЗ.3, ГПЗ.4 и ГПЗ.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 28.09.2020 година до 02.10.2020 година, а јавната презентација на ден 30.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34 .

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5498/3  
22.09.2020 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски с.р.

.....